

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2011/2012 ГОДИНА

1. Донесување детални урбанистички планови, на што Општина Аеродром става најголем акцент, така што досега имаме донесено околу 20 нови ДУП-ови. Оценивме дека тие се многу важни за да добиеме основа за реализација на проектите што ги предвидовме - **во тек**
2. Нова спортска сала во Ново Лисиче, на местото каде што се наоѓа напуштен и руиниран спортски објект - **во тек**
3. Два нови зелени паркови, од кои едниот покрај кејот на Вардар кој ќе го краси школка од авион поставена на осветлена импровизирана писта долга стотина метри како симбол за името што го носи општината, а вториот во централниот дел на Аеродром со плоштад, на кој ќе се одржуваат разни културно-забавни манифестации - **во тек**
4. Изградба на прв споменик на Јане Сандански во истоимената населба, кој ќе биде сместен во нов богато уреден парк со хортикултурни решенија, езерца и плоштад, на кој ќе се одржуваат разни манифестации. Инаку, Аеродром, и покрај тоа што важи за голема и модерна општина до сега немаше вакво место за јавни собири - **завршено**
5. Организирана кампања „Општина Аеродром - вистинско место за Вашите инвестиции - **завршено**
6. Проект ИСО 9001:2000 - **завршено**
7. Изградба на детска градинка во Реонски центар „Аеродром“ (во соработка со Министерството за труд и социјална политика) - **во тек**
8. Изградба на ново основно училиште во Реонски центар „Аеродром“
9. Изградба на фудбалско игралиште во Реонски центар „Аеродром“ (во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Владата на Република Македонија) - **завршено**
10. Изградба на 4 фудбалски игралишта покрај кејот на Вардар (во соработка со Фудбалскиот сојуз на Македонија и Агенцијата за млади и спорт) - **во тек**
11. Изградба на тениски терени покрај кејот на Вардар (во соработка со Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт) - **завршено**
12. Изградба на локалниот пат Горно - Долно Лисиче (во соработка со Фондот за магистрални и регионални патишта) - **во тек**
13. Изградба на колекторска мрежа за фекална канализација во Горно Лисиче (во соработка со Град Скопје) - **во тек**
14. Изградба на препумпна станица во Горно Лисиче (во соработка со Министерството за транспорт и врски) - **во тек**
15. Овозможување услови за изградба на индустриска зона покрај булеварот „Трета македонска бригада“ - **во тек**
16. Создавање предуслови за изградба на станбени објекти - **во тек**
17. Создавање предуслови за изградба на трговски центри - **во тек**
18. Создавање предуслови за изградба на катни гаражи - **во тек**
19. Создавање предуслови за изградба на хотели - **во тек**
20. Создавање предуслови за изградба на бензински пумпи - **во тек**
21. Создавање предуслови за изградба на болници - **во тек**

22. Станбена изградба: 14 станбени објекти со 770 станови наменети за продажба, изградба на 4 станбени објекти со вкупно 193 станови наменети за млади брачни парови (во соработка со ЈПССДП) - **во тек**
23. Овозможување услови за изградба на подземни или надземни гаражи - **во тек**
24. Изградба на монтажни гаражи - **во тек**
25. Изградба на тротоари - **во тек**
26. Решавање на проблемот со паркирање, односно воведување зонско паркирање (во соработка со ЈП Градски паркинг) - **завршено**
27. Проширување на булеварот „Србија“ (во соработка со Град Скопје) - **завршено**
28. Проширување на булеварот „Видое Смилевски-Бато“ (во соработка со Град Скопје) - **завршено**
29. Воведување еднонасочен сообраќај на „Владимир Комаров“ (во соработка со Град Скопје) - **завршено**
30. Доизградба на секундарна фекална мрежа во Горно Лисиче - **во тек**
31. Доизградба на фекална и атмосферска мрежа и приклучоците во Реонски центар „Аеродром“ - **во тек**
32. Доизградба на фекална и атмосферска мрежа и приклучоците во Мичурин - **во тек**
33. Доизградба на сервисни улици во Реонски центар „Аеродром“ - **во тек**
34. Реконструкција на улицата „Горноврановска“ - **завршено**
35. Реконструкција на улицата „Тодор Чангов“ - **завршено**
36. Реконструкција на улицата „Ѓорѓи Капчев“ - **завршено**
37. Одржување на сервисни улици и паркинзи - **во тек**
38. Изградба на водоводна мрежа во Горно и Долно Лисиче (во соработка со ЈП Водовод и канализација) - **во тек**
39. Тековно одржување на водоводниот систем - **тековно**
40. Изградба на бунарски системи за наводнување на зеленилото - **во тек**
41. Изградба на нови линии за јавно осветлување - **во тек**
42. Доизградба на постојни линии - **во тек**
43. Замена на сијалиците со т.н. штедливи светилки - **тековно**
44. Тековно одржување на јавното осветлување - **тековно**
45. Меѓуопштинска соработка и јавно приватно партнерство (делбен биланс со Општина Кисела Вода) - **завршено**
46. Проект одговорни и урбани месни заедници - **завршено**
47. Јакнење на капацитетите на единиците на локалната самоуправа (обуки, техничка подготовка, пристапни фондови) - **тековно**
48. Подобрување на хигиената во општината - **тековно**
49. Одржување на јавни зелени површини - **тековно**
50. Подигнување на еколошката свест на граѓаните преку организирање еко-акции - **тековно**
51. Садење нови садници - **тековно**
52. Организирање едукативни предавања на теми за заштита на животната средина - **тековно**
53. Отстранување на исушени стари дрва и нивно заменување со млади садници - **тековно**
54. Реконструкција на ОУ „Димитар Македонски“ со изградба на нова училишна зграда и реконструкција на спортска сала во рамки на училиштето - **во тек**

55. Изградба на нова спортска сала во рамки на ОУ „Гоце Делчев“ - **во тек**
56. Реконструкција на ОУ „Гоце Делчев“ (реновирање на покривот на ОУ „Гоце Делчев“ во соработка со USAID) - **завршено**
57. Реконструкција на ОУ „Горѓија Пулевски“ - **завршено**
58. Реконструкција на ОУ „Љубен Лапе“ - **завршено**
59. Реконструкција на ОУ „Лазо Ангеловски“ (Изграден кабинет по роботика во ОУ „Лазо Ангеловски“ во соработка со USAID) - **завршено**
60. Изграден кабинет по роботика во ОУ „Лазо Ангеловски“ во соработка со USAID - **завршено**
61. Изграден кабинет по роботика во ОУ „Љубен Лапе“ во соработка со USAID - **завршено**
62. Опременување на училиштата со училиштен мебел, наставни реквизити и опрема (компјутери, маси, столчиња, спортска опрема) - **завршено**
63. Реновирање и тековно одржување на постојните детски градинки и збогатување на воспитно-образовниот процес со нови содржини - **тековно**
64. Поефикасен и непосреден контакт меѓу граѓаните и бизнисмените со општинската комуникација (Проект: „Одиме локално“ за информирање на бизнис заедницата и НВО во Општина Аеродром во врска со можноста за користење на IPA инструментот на ЕУ) - **тековно**
65. Промоција на Општината и можности за инвестирање во неа пред потенцијалните странски инвеститори - **тековно**
66. Надградба на веб страницата - **тековно**
67. Проект современа општинска администрација - **тековно**
68. Проект општина достапна 24 часа (ГСЦ) - **тековно**
69. Организирање бесплатни лекарски прегледи - **тековно**
70. Организирање крводарителски акции - **тековно**
71. Организирање часови по прва помош - **тековно**
72. Посети на домот за стари лица - **тековно**
73. Соработка и поддршка на Противпожарниот сојуз „Аеродром“ - **тековно**
74. Едукација на населението и превенција од евентуални пожари - **тековно**
75. Организирање натпревари во ППЗ - **тековно**
76. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица - **завршено**
77. Изработка на ЛЕАП и подготовка на проект за енергетска ефикасност - **завршено**
78. Набавка на канти и контејнери за отпад со поддршка на Владата - **завршено**
79. Овозможување услови за изградба на споменици на истакнати личности од македонската историја - **во тек**
80. Организирање и поддршка на голем број културни и верски манифестации - **тековно**
81. Стимулирање на талентирани спортисти и спортски клубови преку медиумска поддршка и разни спонзорства - **тековно**
82. Учество на меѓународни конференции и семинари и размена на искуства со други општини - **тековно**
83. Збратимување со општини од други држави - **во тек**
84. Изградба на нови спортски и детски игралишта - **во тек**
85. Изградба на ролерска и велосипедска патека покрај кејот на Вардар - **завршено**

86. Реконструкција на постојните игралишта за мал фудбал и кошарка - **завршено**
87. Организирање на разни општински лиги и турнири - **во тек**
88. Компјутер за секое дете во основните училишта - **во тек**
89. Хортикултурно и партерно уредување на јавни зелени површини - **во тек**
90. Овозможување услови за изградба на мост на реката Вардар во близина на спортската сала „Јане Сандански“ меѓу Аеродром и Гази Баба - **завршено**
91. Пуштање во функција на фекалната канализација во Долно Лисиче - **во тек**
92. Доизградба на атмосферска мрежа во Лисиче и Горно Лисиче - **во тек**
93. Овозможување услови за изградба на аква парк покрај кејот на Вардар - **завршено** (донесен ДУП)
94. Овозможување услови за изградба на олимписки базен покрај кејот на Вардар - **завршено** (донесен ДУП)
95. Овозможување услови за изградба на сала за зимски спортови покрај кејот на Вардар - **завршено** (донесен ДУП)
96. Овозможување услови за изградба на фудбалско игралиште во Горно Лисиче - **завршено** (донесен ДУП)
97. Овозможување услови за изградба на игралиште за хокеј покрај кејот на Вардар - **завршено** (донесен ДУП)
98. Овозможување услови за изградба на спортски сали - **завршено** (донесен ДУП)
99. Овозможување услови за изградба на четири висококатници - **завршено** (донесен ДУП)
100. Овозможување услови за изградба на хотел покрај кејот на реката Вардар - **завршено** (донесен ДУП)
101. Овозможување услови за изградба на нов трговски центар спроти ТЦ „Бисер“ - **завршено** (донесен ДУП)
102. Овозможување услови за изградба на Кинеска амбасада во Општина Аеродром - **завршено** (донесен ДУП)
103. Овозможување услови за изградба на пешачки премин (подземен или надземен кај ТЦ Бисер) - **завршено** (донесен ДУП)
104. Овозможување услови за изградба на верски објекти - **завршено** (донесен ДУП)
105. Формирање на ГИС (географско информативен систем) - **во тек**
106. Ефикасно користење на водата без непотребни загуби преку изградба на фонтани и еколошки чешми - **во тек**
107. Ставање во функција на противпожарните скали во зградите - **во тек**
108. Отстранување на погоните, поточно времените објекти во базата на АДГ „Маврово“ покрај кејот на реката Вардар со цел уредување на просторот и овозможување услови за реализација на ДУП-от, односно за изградба на нови модерни содржини - **завршено**
109. Изградба на нови пешачки патеки - **во тек**
110. Поставување нови клупи - **во тек**
111. Поставување заштитни огради покрај булеварите - **завршено**
112. Дислокација на новиот терминал за последна и почетна автобуска станица за линиите 5 и 15 во населбата Ново Лисиче, во соработка со Град Скопје - **завршено**

113. Намалување на комуналната такса за летни тераси од 15 на 8 денари - **завршено**
114. Доделување парична помош на новороденчињата - **тековно**
115. Изградба на велосипедска патека покрај булеварот „Јане Сандански“ во соработка со Холандската амбасада - **завршено**
116. Проект: „Форуми во заедницата“ во соработка со Швајцарската амбасада - форумски сесии за заедничка одлука на граѓаните и општината за инвестирање на донација - **завршено**
117. Обележување паркинг места за лица со хендикеп - **завршено**
118. Изградба на 2 игралишта комбинирани за мал фудбал и за кошарка во Ново Лисиче - **завршено**
119. Изградба на меморијална фонтана со ликот на Тоше Проески - **завршено**
120. **Отстранети стотици хаварисани возила - завршено**

Инфраструктура

- изграденото ново подрачно училиште „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче;
- изградениот крак К-8 од фекалната канализација во Долно Лисиче;
- изградениот нов парк во Долно Лисиче;
- комплетно реконструирани и асфалтирани неколку улици;
- пополнети илјадници квадратни метри дупки и прекопи;
- поставени дваесетина средства за забавување на сообраќајот, познати како „легнати полицајци“ пред сите училишта;
- изградени неколку нови паркиралишта (во Мичурин, пред црквата „Св. Пророк Илија“);
- изградени и пуштени во функција 8 нови модерни фонтани на територијата на Општината;
- изградени и пуштени во функција 60 нови чешми за пиење вода на јавните површини на територијата на Општината;
- поставени околу сто детски игралишта и еден поголем забавен парк.

Осветлување

- поставени повеќе нови линии за јавно осветлување низ Општината;
- извршена интервенција на 20 % светилки од постоечките светилки за јавно осветлување на територија на Општина Аеродром, со што денес нашата Општина е осветлена над 98%;
- осветлени спортските игралишта за мал фудбал во урбаниот дел на Општината.

Поставена нова урбана опрема

- поставени над 300 нови клупи, уште околу 1000 репарирани, како и друга урбана опрема, речиси 1000 канти за отпадоци и чешмички;

Образование

- спроведени двонасочни темелни истражувања за потребите и можностите за соработка со сите седум основни училишта во Општина Аеродром на релација Општина - родители;
- наградни летувања за најдобрите ученици во Општината;
- доделени бесплатни комплети учебници за децата од социјално загрозувани семејства и друга училишна опрема;
- бесплатна компјутерска едукација за млади невработени високообразовани лица во Општина Аеродром

Хортикултура

- хортикултурно уредување на стотици жардиниери низ подрачјето на целата Општина Аеродром
- редовни еколошки акции „Поубава и почиста Општина Аеродром“ со активно учество на граѓаните и комплетната општинска администрација - засадени илјадници садници
- ангажирани стотина сезонски работници за одржување на зеленилотот и јавната чистота

Спорт и култура

- организирани и одржани голем број спортски и културни манифестации
- дадена поддршка на талентирани спортисти, како и лица со посебни потреби и стари и изнемоштени лица;
- организирани два масовни хуманитарни концерти за помош на лицата со хендикеп